

Име на институција:

Име на носител на јавна функција:

Датум на стапување на функција:

УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

ВЛАДИМИР АТАНАСОВСКИ

20 Јули 2010

Број трошок	Тип на трошок	Јуни-2015	Јули-2015	Август- 2015	Септември- 2015	Октомври- 2015	Ноември- 2015
		MKD0,00					
0 0 1	Авионски карти						
0 0 2	Вип салони на аеродроми						
0 0 3	Дневници при патување во странство				MKD8.246,00		
0 0 4	Закуп на канцелариска опрема						
0 0 5	Закуп на сали и канцелариски простор						
0 0 6	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
0 0 7	Изнајмување на моторни возила во странство						
0 0 8	Јавен превоз						
0 0 9	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						
0 1 0	Такси превоз						
0 1 1	Трошоци за мобилен телефон	MKD985,00	MKD1.480,00	MKD1.945,00	MKD2.091,00	MKD1.200,00	MKD1.051,00
0 1 2	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите						
0 1 3	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти	MKD10.060,00	MKD9.140,00	MKD8.090,00		MKD950,00	MKD5.980,00
0 1 4	Угостителски услуги во странство						
0 1 5	Хотелско сместување во земјата						
0 1 6	Хотелско сместување во странство						

Име на институција: УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ
 Име на носител на јавна функција: ВЛАДИМИР АТАНАСОВСКИ
 Датум на стапување на функција: 20 Јули 2010

Месец	Наративен извештај
Јуни-2015	<p>На ден 04.06.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Дукат" за што се доставена Ф-ра од "Ели"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложена и фискалната сметка.</p> <p>На ден 09.06.2015 искористено е угостителска услуга во ресторан "Маракана" за што се доставени две Ф-ри од "А-Ми"Доо и истите се платени.Во прилог на фактурите се приложени и фискалните сметки.</p> <p>На ден 23.06.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Балканика Рустикана" за што се доставена Ф-ра од "Зевс Илијада Два"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>За месец Јуни 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Владимир Атанасовски.</p>
Јули- 2015	<p>На ден 08.07.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Бруклин Централ" за што се доставена Ф-ра од "Констракшн Инвестмент груп"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>На ден 09.07.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Шин Хаи" за што се доставена Ф-ра од "Шин Хаи"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>На ден 14.07.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Казбланка" за што се доставена Ф-ра од "Деценте"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>За месец Јули 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Владимир Атанасовски.</p>
Август- 2015	<p>На ден 04.08.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Балканика Рустикана" за што се доставена Ф-ра од "Зевс Илијада Два"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>На ден 13.08.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Љира" за што се доставена Ф-ра од "Евр"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>На ден 24.08.2015 купени се производи од жито маркет за што е доставена Ф-ра од страна на Жито извоз увоз Дооеел Велес.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>За месец Август 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Владимир Атанасовски.</p>
Септември- 2015	<p>Во текот на месец Септемврит 2015 година Директорот на Управата Владимир Атанасовски во период од 13.09.2015 до 19.09.2015 година учествувал на 48-от пленарен состанок на Moneyval Комитетот за одбрана на Прогрес извештајот на Р.М во Стразбур,Франција при што му се исплатени дневници за службено патување во странство.</p> <p>За месец Септември 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Владимир Атанасовски.</p>
Октомври- 2015	<p>На ден 15.10.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Дукат" за што се доставена Ф-ра од "Ели"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложена и фискалната сметка.</p> <p>За месец Октомври 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Владимир Атанасовски.</p>
Ноември- 2015	<p>На ден 05.11.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Скај Бар" за што се доставена Ф-ра од "СЦЈС" и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>На ден 10.11.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Балканика Рустикана" за што се доставена Ф-ра од "Зевс Илијада Два"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>На ден 19.11.2015 искористена е угостителска услуга во пицерија "Леоне" за што се доставена Ф-ра од "Пицерија Леоне"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.</p> <p>На ден 24.11.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан "Дукат" за што се доставена Ф-ра од "Ели"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложена и фискалната сметка.</p> <p>За месец Ноември 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на директорот Владимир Атанасовски.</p>